

Акционерско друштво за приредување игри на среќа

Државна лотарија
на Република Северна Македонија
СКОПЈЕ

Примено: 15.06.2022			
Орг. Един.	Број:	Прилог:	Вредност:
05	4000	11	

**АД ДРЖАВНА ЛОТАРИЈА НА
РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА Скопје**

**КОНСОЛИДИРАНИ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ ЗА 2021 ГОДИНА СО
ИЗВЕШТАЈ НА РЕВИЗИЈАТА**

Скопје, Јуни 2022 година

АД ДРЖАВНА ЛОТАРИЈА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА Скопје
Консолидирани Финансиски Извештаи

СОДРЖИНА

	стр.
ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР	2
ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ	
- Консолидиран Извештај за сеопфатна добивка од 01.01-31.12.2021 година	4
- Консолидиран Извештај за финансиската состојба на 31.12.2021 година	5
- Консолидиран Извештај за промените на главнината	6
- Консолидиран Извештај за паричните текови од 01.01 до 31.12.2021 година	7
БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ	8-35

Прилози:

- Годишна Сметка за 2021 година;
- Извештај за работење за 2021 година.



ДРУШТВО ЗА РЕВИЗИЈА, ПРОЦЕНА И ФИНАНСИСКИ КОНСАЛТИНГ

До

Скопје, 14.06.2022г.

АД ДРЖАВНА ЛОТАРИЈА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА
МАКЕДОНИЈА Скопје

ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР

До сопственикот на Друштвото

Извршивме ревизија на приложените консолидирани финансиски извештаи на АД ДРЖАВНА ЛОТАРИЈА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА Скопје (во понатамошниот текст Друштвото), кои ги вклучуваат Консолидираниот извештај за финансиската состојба на 31 Декември 2021 година и Консолидираниот извештај за сеопфатна добивка, како и на поврзаните на нив Консолидираниот извештај за паричните текови и Консолидираниот извештај за промените на главнината за годината која што завршува тогаш, како и прегледот на значајните сметководствени политики и останатите појаснувачки информации.

Одговорност на раководниот тим на Друштвото

Раководниот тим на Друштвото е одговорен за подготвување и објективно презентирање на овие консолидирани финансиски извештаи, во согласност со Меѓународните стандарди за финансиско известување кои се прифатени и објавени во Република С.Македонија и интерната контрола која што е релевантна за подготвување и објективно презентирање на консолидираните финансиски извештаи кои се ослободени од материјално погрешно прикажување, без разлика дали се резултат на измама или грешка.

Одговорност на ревизорот

Наша одговорност е да изразиме мислење за овие консолидирани финансиски извештаи, врз основа на нашата ревизија. Ревизијата е извршена во согласност со прифатените Меѓународни Стандарди за ревизија. Овие стандарди бараат да ги почитуваме етичките барања, да ја планираме и извршиме ревизијата на начин кој ќе ни овозможи да добиеме разумно уверување дека консолидираните финансиски извештаи не содржат материјално значајни грешки.

Ревизијата вклучува спроведување на постапки за прибавување на ревизорски докази, со кои се поткрепуваат износите и презентациите во консолидираните финансиски извештаи. Избраните постапки зависат од расудувањето на ревизорот, вклучувајќи ја и проценката на ризиците од материјално погрешно прикажување на консолидираните финансиски извештаи, без разлика дали се резултат на измама или на грешка. Кога ги

прави тие проценки на ризикот, ревизорот ја разгледува интерната контрола релевантна за подготвување и објективно презентирање на консолидираните финансиски извештаи на Друштвото, за да обликува ревизорски постапки кои се соодветни на околностите, но не за целта за изразување на мислење за ефективността на интерната контрола на Друштвото.

Ревизијата исто така вклучува и оценка за соодветноста на користените сметководствени политики и на разумноста на сметководствените проценки направени од страна на раководниот тим на Друштвото, како и оценка на севкупната презентација на консолидираните финансиски извештаи.

Веруваме дека обезбедените ревизорски докази се достатни и соодветни за нашето ревизорско мислење.

Мислење

Според наше мислење, консолидираните финансиски извештаи ја прикажуваат веродостојно и објективно, во сите материјално значајни аспекти, финансиската состојба на АД ДРЖАВНА ЛОТАРИЈА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА Скопје на ден 31 Декември 2021, како и резултатите од работењето и неговите парични текови за годината којашто завршува тогаш, во согласност со сметководствените стандарди за финансиско известување кои се прифатени и објавени во Република С.Македонија.

Извештај од други правни и регулативни барања

Менаџментот на друштвото е исто така одговорен за подготвување на годишниот извештај за работа, согласно член 384 од Законот за трговски друштва. Наша одговорност во согласност со Законот за ревизија е да известиме дали годишниот извештај за работа е конзистентен со консолидираната годишна сметка и консолидираните финансиски извештаи за годината која завршува на 31 Декември 2021 година. Нашата работа, по однос на годишниот извештај за работа е извршена согласно МРС 720 и е ограничена на известување, дали историските финансиски информации прикажани во годишниот извештај за работа се конзистентни со годишната сметка и ревидираните консолидирани финансиски извештаи.

Годишниот извештај за работа е конзистентен, во сите материјални аспекти со годишната сметка и ревидираните консолидирани финансиски извештаи на АД ДРЖАВНА ЛОТАРИЈА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА Скопје за годината која завршува на 31 Декември 2021 година.

Останати прашања

Финансиските извештаи на Друштвото за годината која завршува на 31 Декември 2020 година се ревидирани од предходниот ревизор кој изразил мислење без резерва за истите, на 30 Јуни 2021 година.

Скопје, 14 Јуни, 2022 година

ЕЛИТ ДООЕЛ Скопје, Лиценца за работа бр.18

ОВЛАСТЕН РЕВИЗОР

Данче Зографска



АД ДРЖАВНА ЛОТАРИЈА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА Скопје
Консолидирани Финансиски Извештаи

ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОПФАТНА ДОБИВКА

за периодот од 01.01 до 31.12.2021

	Белешки	2021	во 000 МКД 2020
Приходи од работење	5	4,482,860	2,835,027
Трошоци за сировини и материј.	6	(26,593)	(24,504)
Услуги	6	(2,888,081)	(1,776,087)
Останати трошоци од работење	6	(192,691)	(150,023)
Трошоци за вработени	7	(81,829)	(65,379)
Амортизација и вредносни усогласувања	6	(149,492)	(134,764)
Други трошоци	6	(925)	(331)
Добивка од редовно работење		1,143,249	683,939
Приходи од финансирање	8	11,461	7,051
Расходи од финансирање	9	(825)	(907)
Добивка пред оданочување		1,153,885	690,083
Данок од добивка	10	(111,248)	(61,741)
НЕТО ДОБИВКА ЗА ПЕРИОДОТ		1,042,637	628,342
Останата сеопфатна добивка/загуба		-	-
Данок на сеопфатна добивка/загуба		-	-
СЕОПФАТНА ДОБИВКА ЗА ГОДИНАТА		1,042,637	628,342
Дел од добивката на малцинскиот сопственик		327,510	271,848
СЕОПФАТНА ДОБИВКА ЗА ГОДИНАТА НА ДРУШТВОТО		715,127	356,494

Овластено лице



Белешките претставуваат составен дел на финансиските извештаи

АД ДРЖАВНА ЛОТАРИЈА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА Скопје
Консолидирани Финансиски Извештаи

ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКАТА СОСТОЈБА

на 31.12.2021 година

во 000 МКД
31.12.2020

	Белешки	31.12.2021	31.12.2020
А СРЕДСТВА			
НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА			
Нематеријални средства	12	292,521	318,673
Материјални средства	13	893,845	838,807
Финансиски вложувања		-	-
<i>Вкупно нетековни средства</i>		1,186,366	1,157,480
ТЕКОВНИ СРЕДСТВА			
Залихи	14	78,402	10,781
Побарувања од купувачи	15	127,295	114,530
Останати краткор. побарувања	15	89,556	80,193
Финансиски вложувања		-	-
Пари и парични еквиваленти	16	1,532,518	1,080,906
АВР		14,207	17,546
<i>Вкупно тековни средства</i>		1,841,978	1,303,956
ВКУПНО СРЕДСТВА		3,028,344	2,461,436
Б КАПИТАЛ И РЕЗЕРВИ			
Запишан капитал (акц. главнина)	17	276,355	276,355
Малцинско учество		369,828	369,828
Резерви		130,696	130,696
Премија на издадени акции		384,373	384,373
Акумулирана добивка/загуба		282,945	328,930
Добивка од тековна година		1,042,637	628,342
Резерви			
<i>Вкупно акционерски капитал</i>		2,486,834	2,118,524
В ОБВРСКИ			
Краткорочни фин. обврски	18	105,053	18,103
Краткорочни обврски кон доб.	19	288,588	245,739
Останати краткорочни обврски	20	62,011	57,263
Обврски за даноци, придонеси и др.	20	74,983	13,279
ПВР		10,875	8,528
<i>Краткорочни обврски</i>		541,510	342,912
<i>Вкупно обврски</i>		541,510	342,912
ВКУПНО КАПИТАЛ И ОБВРСКИ		3,028,344	2,461,436

Овластено лице

Белешките претставуваат составен дел на финансиските извештаи

АД ДРЖАВНА ЛОТАРИЈА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА Скопје
Консолидирани Финансиски Извештаи

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИТЕ ВО ГЛАВНИНАТА

во 000 МКД

	Акционерски Капитал	Малцинско учество	Премија на акции	Резерви	Акумулирана добивка	Добивка за годината	Вкупно
Состојба 01.01.2020	276,355	369,828	384,373	107,266	215,288	760,063	2,113,173
Распред.на добивка	-	-	-	23,430	736,633	(760,063)	-
Дивиденда на малц.сопственици	-	-	-	-	(316,028)	-	(316,028)
Дивиденда на РСМ	-	-	-	-	(306,963)	-	(306,963)
Добивка за 2020 год.	-	-	-	-	-	628,342	628,342
Состојба 31.12.2020	276,355	369,828	384,373	130,696	328,930	628,342	2,118,524
Нето Добивка за годината на матичното друштво						356,494	
Нето Добивка за годината - неконтролирачка						271,848	
Состојба 01.01.2021	276,355	369,828	384,373	130,696	328,930	628,342	2,118,524
Распред.на добивка	-	-	-	-	628,342	(628,342)	-
Промени по разни основи		-					
Дивиденда на малц.сопственици		-	-	-	(271,848)	-	(271,848)
Дивиденда на РСМ	-	-	-	-	(402,479)	-	(402,479)
Добивка за 2021 год.	-	-	-	-	-	1,042,637	1,042,637
Состојба 31.12.2021	276,355	369,828	384,373	130,696	282,945	1,042,637	2,486,834
Нето Добивка за годината на матичното друштво						567,955	
Нето Добивка за годината - неконтролирачка						474,682	

Овластено лице

Белешките претставуваат составен дел на финансиските извештаи

АД ДРЖАВНА ЛОТАРИЈА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА Скопје
Консолидирани Финансиски Извештаи

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ

во 000 МКД

	2021	2020
Паричен тек од деловни активности		
ДОБИВКА ПРЕД ОДАНОЧУВАЊЕ	1,153,885	690,083
Амортизација на нетековни средства	149,492	134,764
Платени-примени кам.,пресмет. курсни разлики	319	-
Платен данок на непризнаени расходи	(111,248)	(61,741)
Промени во обртни средства		
Зголемување на побарувања по сите основи	(18,789)	(44,631)
Зголемување за залихи	(67,621)	110,289
Зголемување на обврски спрема добавувачи	42,849	52,954
Зголемување на останати обврски (освен за дивиде	7,095	19,507
Зголемување на обврски за даноци и придонеси	61,704	(34,951)
	63,801	176,191
Нето приливи од деловни активности	1,217,686	866,274
Паричен тек од инвестициони активности		
Набавка (Отуѓување) на нетековни средства	(178,697)	(249,676)
Краткорочни финансиски вложувања	-	16,861
Плаќања за долг. и останати вложувања	-	-
Примени дивиденди	-	-
Нето промени од инвестициони активности	(178,697)	(232,815)
Паричен тек од финансиски активности		
Приливи на долгорочни кредити	-	-
Приливи на краткорочни финан.обврски	86,950	(173,518)
Капитал и резерви	-	-
Исплатени дивиденди	(674,327)	(622,991)
Нето промени од финансиски активности	(587,377)	(796,509)
Нето зголемување (намалување) на пари и парични еквиваленти	451,612	(163,050)
Пари и парични еквиваленти на почетокот на пресметковниот период	1,080,906	1,243,956
Пари и парични еквиваленти на крајот на пресметковниот период	1,532,518	1,080,906

Овластено лице

Белешките претставуваат составен дел на финансиските извештаи

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ

АД ДРЖАВНА ЛОТАРИЈА НА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА Скопје е Акционерско друштво, основано е на 26.06.2007 година, а во Централниот регистар на РСМ се води под ЕМБС 6436846. Седиштето на друштвото е во Скопје, на Бул. Гоце Делчев бр.8.

Основната главнина на друштвото се состои од 45.000 обични акции, со номинална вредност од 100 евра по акција.

Основна дејност на друштвото е коцкање и обложување (92.00).

АД ДРЖАВНА ЛОТАРИЈА НА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА Скопје има добиено, согласно Законот за игри на среќа, право за приредување

Општи игри на среќа:

- Лото;
- Спортска прогноза;
- Лотарија;
- Инстант лотарија;
- Томбола и
- Наградни игри и

Посебни игри на среќа:

- Обложување на спортски натпревари;
- Обложување на спортски натпревари преку интернет.

АД ДРЖАВНА ЛОТАРИЈА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА Скопје е со-оснивач и содружник на ДРЖАВНА ВИДЕО ЛОТАРИЈА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА-КАСИНОС АУСТРИА ДОО Скопје со доминантно учество од 51% во капиталот. АД ДРЖАВНА ЛОТАРИЈА НА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА Скопје во ДРЖАВНА ВИДЕО ЛОТАРИЈА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ДОО го има пренесено правото на приредување електронски игри на среќа на територијата на РС Македонија и ексклузивното право за приредување на интернет игри на среќа за период од две години, што претставува нејзин влог во подружницата.

АД ДРЖАВНА ВИДЕО ЛОТАРИЈА НА РЕПУБЛИКА С.МАКЕДОНИЈА ДОО приредува електронски и интернет игри на среќа, и тоа општи игри на среќа (лотариски, електронски наградни игри и интерактивни игри на среќа) и посебни игри на среќа

(обложување на спортски натпревари и обложување на спортски натпревари преку интернет) како и други игри на среќа во кои може да се учествува преку глобална интернет мрежа.

Друштвото објавува поединечни и консолидирани финансиски извештаи.

Во консолидираните финансиски извештаи за 2021 година, Друштвото ги презентира, сумирано со подружницата, резултатите од работењето, финансиската состојба, паричните текови и промените во капиталот, при што ги елиминира нивните меѓусебни односи.

Друштвото на крајот на 2021 година има вкупно 106 вработени.

Консолидираните Финансиски извештаи за периодот 01.01-31.12.2021 година се усвоени од менаџментот на 31.03.2022 година.

1. Основа за составување на финансиските извештаи и значајни сметководствени политики

Финансиските извештаи прикажани на страна 4-7 се изготвени во согласност со законските прописи на Република С.Македонија, со одредени рекласификации и дополнувања заради усогласување со барањата за известување, согласно Меѓународните стандарди за финансиско известување. Друштвото може во одредени случаи да врши избор на одредени сметководствени политики во рамки на законски пропишаните сметководствени политики или самостојно да одлучува дали ќе ги примени или нема да ги примени пропишаните сметководствени политики.

2.1. Основи за сметководство

Согласно сметководствените принципи, а со цел реално прикажување на приходите и расходите, односно финансискиот резултат и основниот капитал на друштвото, Финансиските извештаи се изготвени со употреба на принципот историски вредности, модифицирани со ефектот од инфлаторните промени кој влијае на одредени средства, обврски и капитал.

Основните сметководствени политики кои се применети во составување на Финансиските извештаи за периодот 01.01 до 31.12.2021 година (доколку не е поинаку наведено), се во согласност со закон пропишаните финансиските извештаи.

2.2.1. Основа за консолидација на финансиските извештаи

ДРЖАВНА ВИДЕО ЛОТАРИЈА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА-КАСИНОС АУСТРИА ДОО Скопје е друштво-подружница, под доминантна контрола на АД ДРЖАВНА ЛОТАРИЈА НА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА Скопје, како 51% негова сопственост. Финансиски извештаи на ДРЖАВНА ВИДЕО ЛОТАРИЈА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА-КАСИНОС АУСТРИА ДОО се вклучени во консолидираните финансиски извештаи на АД ДРЖАВНА ЛОТАРИЈА НА РЕПУБЛИКА С.МАКЕДОНИЈА.

Принципи на консолидација се следните:

1. Се собираат поединечно салдата на сите позиции на средствата, обврските и капиталот од извештаите за финансиската состојба на 31 Декември 2021 и 2020 година, како и приходите и расходите од извештајот за сеопфатната добивка за 2021 и 2020 година,
2. Во целост се елиминираат салдата на побарувањата и обврските на 31 Декември 2021 и 2020 година, кои произлегуваат од трансакции меѓу друштвата во рамки на Групацијата.
3. Во целост се елиминираат салдата на вложувањата на матичното друштво во зависното друштво (подружница) со состојба на 31 декември 2021 и 2020 година и салдото од делот на капиталот на тие друштва, кои се однесуваат на тие вложувања.
4. Во целост се елиминираат приходите и расходите за 2021 и 2020 година, кои произлегуваат од трансакции меѓу друштвата во рамки на Групацијата.

2. 2.1. Функционална валута

Финансиските извештаи прикажани на страна 4-7 се изразени во согласност со законските прописи на Република С.Македонија, во функционалната, национална валута на Република С.Македонија - македонски денар. Финансиските извештаи за периодот 01.01-31.12.2021 година на Друштвото се изготвени во илјади денари (во 000 МКД).

2. 2.2. Трансакции во странски валути

Пресметката на странските средства, односно побарувањата и обврските, се врши според средниот девизен курс на странските средства на НБРМ во денарска

противвредност на денот на составување на годишните финансиски извештаи, а искажувањето на трансакциите изразени во странски валути се врши според девизниот курс на денот на трансакцијата.

ДЕВИЗНИ КУРСЕВИ

Официјалните курсеви на странските валути на 31.12.2021 години во денари

Валута	31.12.2021	31.12.2020
1 ЕВРО	61,6270	61,6940
1 УСА Долар	54,3736	50,2353

2.3. Признавање на приходи

Приходите претставуваат објективна вредност на примениот надомест или побарувањето за продадени добра и извршените услуги. Приходите се прикажуваат намалени за вкalkулираното ДДВ, проценетите поврати, дисконтите и рабатите. Приходите се состојат од:

2.3.1. Приходи од продажба

Приходите од продажба на стоки се признаваат кога друштвото пренело на купувачот значајни ризици и користи од сопственоста на стоките, без да задржи било каква контрола над продадените стоки. Приходот од лотариските игри е нето добивката од играње, што претставува разликата помеѓу вкупните уплати намалени за фондовите на играта.

2.3.2. Приходи од давање услуги

Приходите од давање услуги се признаваат кога резултатот од определена трансакција може веродостојно да се процени и приходот во врска со трансакцијата треба да се признае според степенот на довршеност на датумот под кој е сочинет извештајот. Приходот од секоја игра на среќа е нето добивката од играње, што претставува разликата помеѓу вкупните уплати намалени за фондовите или исплатите од играње. Во друштвото приходите се признаваат во моментот на нивното остварување од страна на купувачите-консументите (во моментот на консумирање на услугата, играње-уплата за игрите на среќа и сл.) Реализацијата е искажана по стварни вредности. Цените на услугите на Друштвото не се законски ограничени, туку се условени од пазарните услови.

2.3.3. Приходи од камати

Приходите од каматите настанати од финансиски средства, по основ на пласмани и побарувања од деловни односи, се признаваат кога е веројатно дека друштвото ќе има економските користи од одреден износ на камата кои може веродостојно да се измери. Приходите од камати се признаваат на временска основа на утврдената каматна стапка и се искажуваат во Извештајот за сеопфатна добивка во рамки на приходите од финансиски активности. Согласно законските прописи под камати се подразбира било кој облик на ревалоризација на побарувањата, доколку така е договорено, односно пропишано.

2.4. Трошоци на работењето

Трошоците на работење ги сочинуваат сите трошоци настанати во текот на извршување на дејноста, како и специфичните трошоци поврзани со природата на основната дејност-приредување игри на среќа, плаќање посебни давачки надоместоци во месечен износ на автоматите за игри на среќа и набавката на материјали и стоки кои се неопходни за остварување на приливи на економски користи на друштвото во пресметковниот период.

2.5. Инвестиционо и тековно одржување

Трошоците на инвестиционо и тековно одржување на основните средства се покриваат од приходот во пресметковниот период, кога ќе настанат. Реконструкциите и адаптациите на капацитетот, со кои се менува, подобрува, зголемува односно модернизира капацитетот или намената на основните средства, се книжат како зголемување на вредноста на основните средства.

2.6. Трошоци на позајмување

Трошоците на позајмување кои директно се однесуваат на купување или производство на одредено средство кое представува средство за понатамошна употреба или продажба директно се додаваат и ја зголемуваат неговата вредност се додека средството не е подготвено за употреба или продажба.

Каматите настанати по основ на обврски, пресметани до датумот на Извештајот за финансиска состојба, со исклучок на каматите по основ на трети лица за основни средства, кои се надоместуваат на товар на ревалоризационата резерва се искажуваат

во Извештајот за сеопфатна добивка во рамки на финансискирасходи. Согласно законските прописи, како каматите се третираат и било кој облик на ревалоризација на обврските, ако така е договорено или пропишано.

2.7. Користи на вработени

Користи на вработени се сите форми на надомести кои ги дава друштвото на своите вработени во размена за извршената услуга од страна на вработените.

Краткорочни користи за вработените

Краткорочни користи за вработените се користи кои доспеваат во рок од дванаесет месеци по крајот на периодот во кои вработените ја извршиле услугата, како платите, сите придонеси на плати со персоналниот данок, платените отсуства, учество во добивките и други немонетарни користи. Сите краткорочни користи за вработените се признаваат како расход во извештајот за сеопфатна добивка во периодот за кој се однесуваат.

Согласно законските прописи во РСМ на сите вработените им се пресметува плата на бруто основа, во која освен нето платата се и придонесот за пензиско иинвалидско осигурување, придонесот за здравствено осигурување, како и придонесите за вработување и за дополнително здравствено осигурување.

2.8. Бонус планови

Друштвото признава како обврска објавени бонуси за вработени земени како награди за успешноста во финансиските и оперативните резултати. Друштвото нема посебно изготвени планови за бонуси на вработените.

2.9.Даноци и придонеси

Даноците и придонесите и другите законски обврски се издвојуваат согласно законските прописи. Повеќе платените даноци на крајот од периодот се искажуваат како побарувања од државата.

Издвојувањата за данокот од добивка се вршат годишно, на остварената добивка како основица, согласно прописите, по пропишана стапка од 10%. Согласно Законот за данок на добивка, данок од 10% се плаќа и на непризнаените расходи за даночни цели.

Одложениот данок од добивка се евидентира во целост, користејќи ја методата

на обврска, за временските разлики кои се јавуваат помеѓу даночната основа на средствата и обврските и износите по кои истите се евидентираат за целите на финансиското известување. При утврдување на одложениот данок од добивка се користат тековните даночни стапки.

АД ДРЖАВНА ЛОТАРИЈА НА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА СКОПЈЕ во однос на обврската за данокот на додадена вредност, а согласно член 23, точка 7 од Законот за ДДВ, е ослободен од плаќање ДДВ на игрите на среќа без право на одбивка, односно влезните трошковни фактури ги признава со вклучен ДДВ, а на приходите остварени од организираниите игри на среќа не пресметува ДДВ.

Друштвото согласно 39 од Законот на игрите на среќа и забавните игри (Сл. Весник на РСМ бр.24/11...90/17), е обврзано да пресметува на месечна основа и да плаќа месечен надомест-посебна давачка од 4% на вкупните уплата на ЛОТО и СРЕЌНИ ТОПЧИЊА игрите на среќа, на КЕНО 20% од нето добивката, што претставува разликата помеѓу добивките и загубите од играње, а за секоја игра од инстантите приходот зависи од утврдените правила на игра.

2.10. Нетековни средства

Нетековните средства ги вклучуваат материјалните и нематеријалните средства.

2.10.1. Нематеријални средства

Основачките вложувања и материјалните права за патенти, лиценци и заштитени марки ги содржат трошоците за добивање лиценци, изработка и набавка на проекти и друга документација, стручно оспособување и усовршување за отпочнување со вршење на основната дејност, како и права на софтвери и софтверски лиценци. Оснивачките вложувања и материјалните права се евидентираат поцената на сите трошоци настанати до нивното стекнување.

Друштвото согласно член 7 од Законот за игри на среќа и забавни игри (Сл.весник 24/11...90/17) има право за приредување на лотариски игри, а од Министерството за финансии на РСМ добива Решение за приредување игри на среќа со инстанти, за секоја серија поединечно.

Амортизацијата на оснивачките вложувања и материјалните права се врши на набавната вредност, се пресметува праволиниски, по утврдени стапки, во еднакви

АД ДРЖАВНА ЛОТАРИЈА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА Скопје
Консолидирани Финансиски Извештаи

годишни износи. Стапки применети при амортизација се:

	Корисен век	Стапки
- <i>Право на приредување електронски игри на среќа на територија на РСМ*</i>	30 години	3,3%
- <i>Право за приредување на интернет игри на среќа за период од две години*</i>	2 години	50%
- <i>Платформа – софтвер за приредување на интернет игри на среќа</i>	4 години	25%
- <i>Долгорочни нематеријални средства</i>	10 години	10%

*Амортизација се пресметува на лиценците и правата кои имаат ограничен век на траење, на лиценците и правата кои немаат ограничен век на траење не се пресметува амортизација.

2.10.2. Материјални средства

Материјалните средства земјата, недвижности, постројки и опрема првично се евидентираат по нивната набавна вредност зголемени за трошоците за нивната набавка до ставањето во употреба. Последователните издатоци за реконструкциите и адаптациите на капацитетот, со кои се менува, подобрува, зголемува капацитетот се евидентираат како зголемување на вредноста на материјалните средства.

Недвижности, постројки и опремата се прикажуваат по набавната вредност намалена за акумулираната амортизација и загубите од оштетување.

Амортизацијата на материјалните средства се признава како трошок во извештајот за сеопфатна добивка а се пресметува праволиниски, по утврдени стапки, кои се определени на тој начин што набавната вредност на нетековните материјални средства се амортизира во еднакви годишни износи во текот на предвидениот век на нивната употреба. Стапки применети при амортизација се:

	Корисен век	Стапки
- <i>Градежни објекти</i>	40-50 години	2,5%-2%
- <i>Транспортни сред.</i>	4-5 години	25%-20%
- <i>Опрема</i>	5-10 години	20%-10%
- <i>Компјутери</i>	4-5 години	25%-20%

Материјалните средства недвижности, постројки и опремасе поделени, во групи, по кои се врши пресметка на амортизацијата до нивниот потполн отпис.

Резидуалната вредност на средствата и нивниот век на користење се проценува на денот на составување на Извештајот за финансиската состојба и се корегира доколку е потребно.

Сегашната вредност на материјалните средства се намалува до износот на надоместувачката вредност е повисока од проценетата надоместувачка вредност.

Земјата и материјалните средства во подготовка не се амортизираат.

Отстапените или на друг начин отуѓени материјални средства се елиминираат од Извештајот за Финансиската состојба на друштвото заедно со исправката на вредноста. Добивката или загубата што произлегува од таквото отуѓување се книжи во извештајот на сеопфатната добивка.

2.11. Оштетување на недвижностите, постројките и опремата и нематеријалните средства

Средствата кои имаат неопределен век на користење не се предмет на амортизација и се тестирани годишно за оштетување.

Средствата кои се предмет на амортизација во друштвото, се проценуваат од оштетување секогаш кога постојат настани или промени во околностите кои укажуваат дека нивната сегашна вредност не е еднаква со нивната надоместувачка вредност. Загубите од оштетување се признаваат за износите за кои сегашната вредност на средството го надминува неговиот надоместувачки износ. Надоместувачка вредност претставува повисоката вредност од нето продажната цена на средството, намалена за трошоците за продажба, и неговата употребна вредност. Со цел да се процени оштетувањето на средствата, се групираат во најмали единици што генерираат пари. Нефинансиските средства, освен гудвилот, кои се оштетени се проценуваат за можна корекција на оштетувањето на денот на извештајот за финансиската состојба.

2.12. Наеми

Наемите со кои се пренесуваат на наемопримателот сите ризици и користи кои произлегуваат од сопственоста на изнајменото средство се признаваат како финансиски наеми, при што средството се евидентира според неговата објективна вредност или доколку е таа пониска, сегашната вредност на минималните плаќања на наемот.

Наемите каде што значаен дел од ризиците и користите кои произлегуваат од сопственоста се задржуваат од наемодавателот се класифицираат како оперативни наеми. Плаќањата за наемот при оперативен наем се искажуваат во извештајот за сеопфатна добивка на рамномерна основа за времетраењето на наемот во евиденцијата на наемателите. Наемодавателот ги презентира средствата кои се предмет на оперативен наем во извештајот за финансиската состојба на друштвото како средства за издавање или материјално вложување во постројки и опрема.

2.13. Залихи

(1) Залихите на материјали и резервни делови се прикажуваат според трошоците за нивната набавка или по цена не повисока од нето реализационата вредност, а залихите на стоки се прикажуваат по нивната реализациона вредност.

(2) Ситниот инвентар се отпишува целосно или со 50% (за 2 години), при неговото ставање во употреба, во зависност од намената.

(3) Намалувањето на вредноста на залихите се врши во годишниот извештај индиректно, на товар на останатите расходи, доколку субјектот процени дека опаѓа пазарната вредност на залихата или ја губи употребната вредност.

2.14. Финансиски инструменти

Финансиски инструмент е секој договор кој истовремено се јавува како финансиско средство во едно друштво, а како финансиска обврска или инструмент на главнина во друго друштво.

Финансиските средства, и финансиските обврски или инструментите на главнината се признаваат во извештајот за финансиската состојба единствено кога друштвото ќе стане страна во договорните услови на финансискиот инструмент.

При првичното признавање финансиските инструменти се искажуваат по нивната набавна вредност, зголемени за трошоците настанати до нивното стекнување.

2.14.1. Финансиски средства

Финансиските средства ги сочинуваат вложувањата во: акции и удели во банки, во други финансиски институции и во друштва како и дадените заеми и депозити, побарувањата од купувачи, пари и парични средства, позајмици на вработени и останати побарувања.

За целите на вреднувања друштвото ги класифицира финансиските средства во зависност од целите и рочноста со кои е склучен договорот во соодветни категории на финансиски средства: финансиски средства по објективна вредност преку добивки и загуби, финансиски средства расположиви за продажба и финансиски средства до доспевање.

а) Финансиски средства по објективна вредност преку добивки и загуби

Финансиските средства по објективна вредност преку добивки и загуби се финансиски средстванаменети за тргување. Едно финансиско средство се класифицира како средство наменето за тргување доколку се стекнува со цел да се продаде во краток рок. Средствата во оваа категорија се класифицираат како тековни средства.

б) Заеми и побарувања

Депозитите во банки и друштва, дадените позајмици, побарувањата од купувачи, позајмици на вработени и останати побарувања. се вклучуваат во категоријата заеми и побарувања и претставуваат финансиски средства со фиксни или детерминирани плаќања кои не котираат на активен пазар. Тие се вклучуваат во тековни средства, освен средствата кои имаат доспеаност подолга од 12 месеци од датата на извештајот за финансиската состојба и се класифицираат како нетековни.

Пари и парични еквиваленти

Парите и паричните еквиваленти ги вклучуваат депозитите на сметките (денарски и девизни), готовината во благајна и високо ликвидни парични инструменти како краткорочни државни записи, чекови и слично.

Друштвото, согласно Законот за игри на среќа (Сл.весник 24/11..90/17) има обврска на посебна наменска сметка во банка, како резерва, заради исполнување на обврските кон учесниците на игри на среќа, како и обврските за јавни давачки и надомести, како и посебните давачки.

Побарувања од купувачи и останати побарувања

Побарувањата може да бидат по основ на продажба-услуга, побарувањата од вработени, побарувањата од повеќе платени даноци и други побарувања се искажуваат по нивната номинална вредност, зголемена за каматите согласно склучениот договор. Побарувањата кои се искажуваат во девизи се пресметуваат според средниот курс на НБРСМ на денот на составување на финансиски извештаи.

Оштетување на пласмани и побарувања

Со состојба на крајот на годината се врши исправка на вредноста на позајмиците и побарувањата по основ на продажба кои се сеуште ненаплатени и за кои е покрената постапка пред надлежниот суд за нивна наплата.

в) Финансиски средства расположиви за продажба

Финансиските средства расположиви за продажба се не-деривативи кои се или одредени во оваа категорија или не се класифицирани во некоја од другите категории. Се вклучуваат во нетековни средства освен ако раководството има намера да ги продаде во рок од 12 месеци од извештајот за финансиската состојба.

Стекнувањето и продажбите на финансиските средства се признаваат на датата на тргувањето, на која Друштвото се обврзало да купи или да продаде средство.

Почетно признавање

Сите финансиски средства различни од средствата по објективна вредност преку добивки и загуби почетно се признаваат по нивната набавна вредност, зголемени за сите трошоци настанати до нивното стекнување.

На секоја дата на известување Друштвото проценува дали постои објективен доказ за оштетување на секое финансиско средство или група на финансиски средства. Кај вложувањата расположиви за продажба, значително или пролонгирано опаѓање на објективната вредност на финансиското средство представува индикатор дека средството е оштетено.

Друштвото АД ДРЖАВНА ЛОТАРИЈА НА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА СКОПЈЕ во 2020 и 2021 година немало финансиските средства по објективна вредност преку добивки и загуби ниту финансиските средства расположиви за продажба.

2.14.2. Финансиски обврски и инструменти на главнина

Обврските и инструментите на главнина произлезени од друштвото се класифицира како останати финансиските обврски и инструменти на главнина во согласност со предметот на договорот од кој се произлезени и дефинирањето на финансиските обврски и инструменти на главнина.

2.14.2.1. Инструменти на главнина

Инструмент на главнина е секој договор кој го евидентира остатокот од средствата на друштвото после одземањето на сите негови обврски. Како инструменти на главнината, издадени од друштвото, се признаваат сите приливи намалени за директните трошоци за нивното издавање.

2.14.2.2. Финансиски обврски

Финансиските обврски се класифицираат во обврски кон добавувачи и останати обврски како и финансиските обврски по објективна вредност преку добивки и загуби или останати финансиски обврски.

Обврските кон добавувачи иницијално се признаваат по објективна вредност, а последователно се мерат по амортизирана вредност користејќи го методот ефективна каматна стапка.

Заради краткиот рок на доспевање сметководствената вредност на обврските кон добавувачи и останати обврски е приближна на нивната објективна вредност.

2.15. Долгорочни обврски

Друштвото нема земени кредити на рокови подолги од една година. Сите кредити во странска валута се искажуваат во денарска против вредност по среден курс на НБРМ на денот на составување на Извештајот за финансиската состојба.

2. 16. Капитал

Запишаниот капитал на Друштвото се признава по историска цена на денот на неговото регистрирање, и е еднаков на уплатениот капитал при основањето на друштвото.

2. 17. Дивиденди

Дивидендите се признаваат како обврска во периодот во кои се објавени.

2. 18. Известување по сегменти

Согласно МСФИ 8, од друштвата се бара да известуваат по оперативни сегменти како делови кои генерираат профит. Друштвото својата дејност ја врши, во еден оперативен сегмент, што ги опфаќаат работење со игрите на среќа. Приходите остварени од основна дејност се доминантни во вкупните приходи, а останатите приходи се незначителни, друштвото известувањето го врши во еден сегмент.

2. 19. Споредбени показатели

Финансиските извештаи на Друштвото за 2020 година се ревидирани и претставуваат релевантна основа за споредба со ревидираните финансиски извештаи на Друштвото за периодот од 01.01 до 31.12.2021 година.

3. СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПРОЦЕНКИ

Друштвото врши проценка на идните настани. Проценетите износи, вообичаено се еднакви со реалните износи на остварените настани. Проценките кои може да имаат материјално влијание врз сегашната вредност на средствата и обврските во иднина се опишани подолу.

3.1. Утврдување на објективна вредност

Објективната вредност на проценетите материјални средства и на финансиските средства и финансиските обврски, кои не котираат на активни пазари – побарувања од купувачи, останати побарувања, позајмици, обврските кон добавувачи и останатите обврски, се анализираат од страна на Друштвото на датата на Извештај за финансиската состојба, дали претрпеле значајни промени во однос на вредноста на денот на проценката. Проценката на друштвото е дека разликата помеѓу нивната пазарна вредност и проценетата сметководствена вредност е нематеријална и не влијае врз искажаниот резултат.

3.2. Континуитет во работењето

Финансиските извештаи се изготвени врз основа на претпоставката за континуитет во работењето, односно дека Друштвото ќе продолжи да работи во догледна иднина. Друштвото нема намера, ниту потреба да го ликвидира или материјално да го ограничи опсегот на своето работење.

4. УПРАВУВАЊЕ СО ФИНАНСИСКИ РИЗИЦИ

Видови ризици

Друштвото нема да применува посебни методи на дисперзирање на ризикот од неговите финансиски инструменти, сите добивки или загуби се признаваат во остварена добивка за тековната година, освен финансиските средства класифицирани како расположливи за продажба кои се признаваат во извештајот како останати сеопфатна добивка. Во работењето Друштвото е изложено на повеќе видови финансиски ризици како што се пазарниот ризик од промена на девизните курсеви, каматниот ризик како и кредитниот ризик, ликвидносниот ризик, даночниот ризик и капиталниот ризик. Менаџментот на Друштвото го врши управувањето со ризици, насочен е во активности за правилно управување со финансиските ризици, со цел навремено да се минимизираат потенцијалните негативни ефекти.

1) Пазарни ризици

А) Ризик од промена на девизните курсеви

Функционална валута на Друштвото е Македонски денар.

Друштвото во своето работење е значително поврзано со трансакции во странска валута. Како резултат на изложеноста на домашната валута во однос на флуктуациите на различните странски валути, менаџментот на Друштвото не применува посебни техники за хеџирање од валутниот ризик, бидејќи курсот на националната валута е стабилен. Менаџментот спроведува политика на навремено обезбедување на доволно девизни средства на девизните сметки во банките со цел плаќањата на обврските во земјата и во странство да се подмират при нивното доспевање.

Сензитивната анализа за ризикот од промена на девизните курсеви која се бара согласно IFRS 7 е ограничена на ризикот кој се јавува кај финансиските инструменти деноминирани во валута различна од функционалната валута по која се врши нивното мерење.

Следната табела ја прикажува сензитивноста на нето добивката во однос на зголемување за 5% на денарот и намалување за 5% на денарот.

АД ДРЖАВНА ЛОТАРИЈА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА Скопје
Консолидирани Финансиски Извештаи

	Зголемување 5%	Намалување 5%
	<u>31.12.2021</u>	<u>31.12.2021</u>
ЕУРО	(4.757)	4.757
USA \$	-	-
НЕТО ПРОМЕНА	(4.757)	4.757

Друштвото не акумулира доволно готовина во ЕУР, а има обврски кон добавувачите во ЕУР. Следната табела ги прикажува деноминираниите средства и обврски на 31.12.2021 година:

	Средства	Обврски
	<u>31.12.2021</u>	<u>31.12.2021</u>
ЕУРО	683	95.143
	683	95.143

Б) Каматен ризик

Каматниот ризик представува ризик од промена на висината на каматните стапки по дел од земените странски кредити кои се врзани со SKIBOR, EURIBOR и LIBOR. Друштвото на 31.12.2021 година немало земени кредити.

2) Кредитен ризик

Друштвото е изложено на кредитен ризик при извршување на своите деловни активности. Кредитниот ризик се дефинира како ризик од нереализирање на некој финансиски инструмент, пришто едната страна ќе претрпи финансиски загуби од неисполнување на обврска на другата страна. Готовите пари со кои располага друштвото се депонирани на трансакциски сметки во банки со утврден висок кредитен рејтинг, односно не се изложени на кредитен ризик. Побарувањата од купувачите, се состојат од повеќе салда, пришто за управувањето на кредитниот ризик менаџментот води политика на разумна дисперзија на концентрацијата на побарувањата во портфолиото на клиентите.

Сметководствената вредност на финансиските средства и обврски според изложеноста на кредитниот ризик на крајот од годината е како што следува:

АД ДРЖАВНА ЛОТАРИЈА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА Скопје
Консолидирани Финансиски Извештаи

	Во 000 МКД	
Финансиски средства	31.12.2021	31.12.2020
<i>Некаматносни</i>		
Парични средства	2.673	737
Депозити и гаранции	-	-
Купувачи	231.058	212.269
	233.731	213.006
<i>Каматносни</i>		
Парични средства	1.529.845	1.080.169
Вложувања во друштва	-	-
	1.529.845	1.080.169
ВКУПНО ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА	1.763.576	1.293.175
Финансиски обврски		
<i>Некаматносни</i>		
Добавувачи и останати	541.510	342.912
	541.510	342.912
<i>Каматносни кредити со фиксна камата</i>		
Кредити	-	-
<i>Каматносни кредити со променлива камата</i>		
Кредити	-	-
ВКУПНО ФИНАНСИСКИ ОБВРСКИ	541.510	342.912

2) Ризик на финансирање

Ризикот дека друштвото нема да има соодветен готовински тек за навремено да ги подмири своите финансиски обврски. Друштвото врши финансирање на своето работење по пат на користење на сопствени средства како и преку користење на краткорочни и долгорочни кредити.

АД ДРЖАВНА ЛОТАРИЈА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА Скопје
Консолидирани Финансиски Извештаи

Менаџментот на друштвото континуирано ја следи својата задолженост преку соодветна анализа, која на крајот на 2021 година е како што следува:

	Во 000 МКД	
	2021	2020
Обврски од игри на среќа	541.510	342.912
Парични средства и депозити во банки	1.525.518	1.080.906
Нето обврски / пари	(984.008)	(737.433)
Вкупен капитал	2.486.834	2.118.524
% на задолженост	-	-

3) Ризик од неликвидност

Ликвидносен ризик или ризик од неликвидност постои од можноста друштвото да не биде во состојба редовно да ги подмирува достасаните обврски кон доверителите. Менаџментот, до сега спроведува успешна политика на навремено обезбедување на доволно ликвидни средства на сметки во банките со цел плаќањата на обврските во земјата и во странство да се подмират при нивното доспевање.

Следната табела ја дава рочноста на финансиските средства и обврски на Друштвото на 31.12.2021 година според нивната доспеаност:

	Во 000 МКД			
	до 6	6-12	над 12	Вкупно
	месеци	месеци	месеци	
Парични средства	1.532.518	-	-	1.532.518
Депозити/Гаранции	-	-	-	-
Купувачи и ост.	231.058	-	-	231.058
Вложувања	-	-	-	-
ФИНАН.СРЕДСТВА	1.763.576	-	-	1.763.576
Добавувачи и ост.	436.457	-	-	436.457
Остан.финан.обврски	105.053	-	-	105.053
ФИНАН.ОБВРСКИ	541.510	-	-	541.510
НЕТО	1.222.066	-	-	1.222.066

4) Даночен ризик

Согласно законските прописи на РСМ, финансиските извештаи и сметководствените евиденции на друштвото подлежат на контрола од страна на даночните власти по поднесување на даночните извештаи за период од пет години.

5) Капитален ризик

Друштвото успешно ја остварува целта во поглед на управување со капиталот, согласно Законот за трговски друштва и Статутот на Друштвото, и одржување стабилна и квалитетна капитална база која ќе го поддржи развојот на Друштвото. Во предходниот период Друштвото има издвоено за резерви, согласно Статутот, 20% од запишаниот капитал.

АД ДРЖАВНА ЛОТАРИЈА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА Скопје
Консолидирани Финансиски Извештаи

5. ПРИХОДИ ОД РАБОТЕЊЕ

АД ДРЖАВНА ЛОТАРИЈА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА		во 000 МКД
	31.12.2021	31.12.2020
Приходи од продажба во земјата	344,820	342,859
Останати деловни приходи	173	571
Вкупни приходи од продажба	344,993	343,430

ДРЖАВНА ВИДЕО ЛОТАРИЈА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА		во 000 МКД
	31.12.2021	31.12.2020
<u>ВИДЕО Игри</u>		
Приходи од електронски ВЛТ и други игри	3,813,197	2,300,576
<u>Интернет игри</u>		
Приходи од итернет игри - обложување	42,523	22,726
Приходи од итернет игри - општи елек.игри	200,623	132,030
Приходи од итернет игри - обложување во живо	47,355	22,324
Приходи од интернет игри-казино	20,317	5,902
Останати деловни приходи од игри на среќа	13,852	8,039
Вкупни приходи од продажба	4,137,867	2,491,597
Вкупни приходи	4,482,860	2,835,027

АД ДРЖАВНА ЛОТАРИЈА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА		во 000 МКД
5. 1. ИЗВЕСТУВАЊЕ ПО СЕГМЕНТИ		
<u>Игри</u>	31.12.2021	31.12.2020
НОВО ЛОТО	156,648	158,526
ЏОКЕР	21,521	22,856
СРЕЌНИ ТОПЧИЊА	26,266	46,206
КЕНО	5,809	3,929
<u>Инстант грепки</u>		
ДОМЕ СЛАТКИ ДОМЕ	34,521	10,564
ЗЛАТНА РИПКА 7	27,738	9,362
ЗЛАТНА РИПКА 6	14,438	18,550
ЗЛАТНА РИПКА 5	-	42
ДИЈАМАНТ 3	-	37
СЕФ 4/ СЕФ	2,600	4,559
ДИЈАМАНТ 4	3,089	14,911
ДИЈАМАНТ 5	17,687	-
ЗЛАТНА ТРЕСКА 2	75	8,694
СО СРЕЌА 2	8,826	5,555
ЕКО СКУТЕР	5,191	5,978
МИНИ & МАКСИ	2,285	23,277
БОН БОН	11,663	-
АМОРОВА СТРЕЛА	6,463	-
АЛАДИНОВА ЛАМБА	-	8,065
СО СРЕЌА	-	463
СРЕЌЕН РОДЕНДЕН	-	1,285
ВКУПНО	344,820	342,859

АД ДРЖАВНА ЛОТАРИЈА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА Скопје
Консолидирани Финансиски Извештаи

6. ТРОШОЦИ ОД РАБОТЕЊЕ

	31.12.2021	во 000 МКД 31.12.2020
Потрошени сировини и материјали	11,547	15,562
Потрошена енергија	3,580	2,922
Отпис на резервни делови и ситен инвентар	11,466	6,020
Вкупно трошоци за материјали	26,593	24,504
Транспортни и комун. услуги	51,965	39,618
Одржување	55,901	34,971
Закупнини	903,013	535,778
Реклами и промоции	64,684	25,392
Провизии за продажба	1,795,645	1,130,105
Останати услуги	16,873	10,223
Вкупно трошоци за извршени услуги	2,888,081	1,776,087
Трошоци за вработени - бруто плати	75,888	62,651
Други трошоци за вработени	5,941	2,728
Вкупно трошоци на вработени	81,829	65,379
Амортизација	149,492	134,764
Надомести на членови на одбори	4,315	3,892
Спонзорства и донации	22,469	34,685
Репрезентација	3,002	566
Осигурување	12,650	10,244
Банкарски провизии	2,351	2,152
Платени посебни давачки и надомести	129,162	89,725
Даноци, придонеси и такси	1,430	1,011
Професионални услуги	17,232	6,328
Останати услуги	80	1,420
Вкупно останати трошоци од работење	192,691	150,023
Надомести на штети, казни, пенали	239	305
Отпис на неотпишан дел на осн средства	-	26
Останати трошоци	686	-
Вкупно трошоци на продажба	3,339,611	2,151,088

7. ТРОШОЦИ ЗА ВРАБОТЕНИ

	31.12.2021	во 000 МКД 31.12.2020
Нето плати	50,176	41,375
Даноци на плати	4,496	3,687
Придонес-пензиско на плати	21,216	17,589
Вкупно трошоци за плати	75,888	62,651
Останати надомести на вработени	5,941	2,773
Вкупно трошоци за вработени	81,829	65,424

АД ДРЖАВНА ЛОТАРИЈА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА Скопје
Консолидирани Финансиски Извештаи

8. ПРИХОДИ ОД ФИНАНСИРАЊЕ

	31.12.2021	во 000 МКД 31.12.2020
Приходи од вложувања во поврзани друштва	-	-
Камати	11,204	7,011
Позит. курсни разлики	257	40
Вкупни приходи од финансирање	11,461	7,051

9. ТРОШОЦИ ОД ФИНАНСИРАЊЕ

	31.12.2021	во 000 МКД 31.12.2020
Затезни камати	514	453
Негативни курсни разлики	311	454
Вкупно расходи од финансирање	825	907

10. ДАНОК НА ДОБИВКА И НА НЕПРИЗНАЕНИ РАСХОДИ

	31.12.2021	во 000 МКД 31.12.2020
Добивка пред оданочување	1,436,829	690,083
Даночно непризнаени реклами-репрезентација	2,702	10,825
Останати непризнаени расходи по ДБ	12,064	-
Основа за данок на добивка - 10%	1,451,595	700,908
Даночно намалување	(260,274)	-
Основа за данок на добивка	1,191,321	700,908
Вкупно данок на добивка	119,132	70,091
Даночно ослободување	(7,884)	(8,350)
Вкупно данок на добивка	111,248	61,741
Ефективна даночна стапка	7.7%	8.9%

11. РАСПРЕДЕЛБА НА ДОБИВКАТА-ДИВИДЕНДА

На Собранието на акционери на Друштвото, одржано 2021 година нето добивката од 2020 година во износ од 402.479.737,00 мкд е распределена како што следува:

Статутарни резерви	-
Дивиденда	402,479,737
Вкупно	402,479,737

АД ДРЖАВНА ЛОТАРИЈА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА Скопје
Консолидирани Финансиски Извештаи

12. НЕТЕКОВНИ НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА

во 000 МКД

Опис	Софтвер за игри на среќа	Софтвер и др.	Право на електронски игри на среќа	Право на интернет игри на среќа	Вкупно
Набавна вредност					
Состојба 31.12.2020	75,250	5,603	380,681	3,693	465,227
Набавки во тек на година	-	2,736	-	-	2,736
Расходи и отуѓувања	-	-	-	-	-
Состојба 31.12.2020	75,250	8,339	380,681	3,693	467,963
Исправка на вредност					
Состојба 01.01.2020	44,432	4,658	63,384	3,693	116,167
Амортизација 2020	18,814	1,632	12,677	-	33,123
Расходи и отуѓувања	-	-	-	-	-
Состојба 31.12.2020	63,246	6,290	76,061	3,693	149,290
Набавна вредност					
Состојба 01.01.2021	75,250	8,340	380,681	3,693	467,964
Набавки во тек на година	-	-	-	-	-
Расходи и отуѓувања	-	-	-	-	-
Состојба 31.12.2021	75,250	8,340	380,681	3,693	467,964
Исправка на вредност					
Состојба 01.01.2021	63,234	6,303	76,060	3,693	149,290
Амортизација 2021	12,008	1,468	12,677	-	26,153
Расходи и отуѓувања	-	-	-	-	-
Состојба 31.12.2021	75,242	7,771	88,737	3,693	175,443
Нето вредност на 31.12.2020	12,004	2,049	304,620.00	-	318,673
Нето вредност на 31.12.2021	8	569	291,944.00	-	292,521

АД ДРЖАВНА ЛОТАРИЈА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА Скопје
Консолидирани Финансиски Извештаи

13. НЕТЕКОВНИ МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА

во 000 МКД

Опис	Градежни објект	Опрема	ВЛТ апарати	Аванси за мат.сред. инвестиции	Вкупно
Набавна вредност					
Состојба 01.01.2020	108,652	157,791	746,203	6,605	1,019,251
Набавки во тек на год.	-	8,764	238,176	-	246,940
Пренос од инвест. во тек	-	6,605	-	(6,605)	-
Расходи и отуѓувања	-	(3,258)	-	-	(3,258)
Состојба 31.12.2020	108,652	169,902	984,379	-	1,262,933
Исправка на вредност					
Состојба 01.01.2020	26,460	127,617	171,672	-	325,749
Амортизација	2,716	12,791	86,102	-	101,609
Расходи и отуѓувања	-	(3,232)	-	-	(3,232)
Состојба 31.12.2020	29,176	137,176	257,774	-	424,126
Набавна вредност					
Состојба 01.01.2021	108,652	169,292	984,379	-	1,262,323
Набавки во тек на год.	1,717	11,548	-	165,432	178,697
Пренос од инвест. во тек	-	57	165,375	(165,432)	-
Расходи и отуѓувања	-	(8,742)	-	-	(8,742)
Состојба 31.12.2021	110,369	172,155	1,149,754	-	1,432,278
Исправка на вредност					
Состојба 01.01.2021	29,177	137,357	257,713	-	424,247
Амортизација	2,727	12,130	108,481	-	123,338
Расходи и отуѓувања	-	(9,018)	(134)	-	(9,152)
Состојба 31.12.2021	31,904	140,469	366,060	-	538,433
Нето вредност на 31.12.2020	79,476	32,726	726,605	-	838,807
Нето вредност на 31.12.2021	78,465	31,686	783,694	-	893,845

АД ДРЖАВНА ЛОТАРИЈА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА Скопје
Консолидирани Финансиски Извештаи

14. ЗАЛИХИ

	31.12.2021	во 000 МКД 31.12.2020
Материјали и сировини	362	20
Залиха на трговски стоки	78,040	10,761
Вкупно залихи	78,402	10,781

15. ПОБАРУВАЊА ОД КУПУВАЧИ И ОСТАНАТИ ПОБАРУВАЊА

	31.12.2021	во 000 МКД 31.12.2020
Побарувања од поврзани субјекти	-	-
Побарувања од купувачи од земјата	127,279	114,530
Побарувања од купувачи од странство	16	-
Сомнителни и спорни побарувања	12,363	12,363
Вредносно усогласување	(12,363)	(12,363)
Побарувања од дадени аванси	12,259	14,902
Побарувања од даноци, придонеси	7,922	9,125
Побарувања од вработени	296	249
Останати побарувања	32,806	28,242
Аванси за мали добивки	36,273	27,675
Однапред платени трошоци	14,207	17,546
Вкупно побарувања од купувачи	231,058	212,269

16. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА

	31.12.2021	во 000 МКД 31.12.2020
Пари на денарски сметки во банки и во благајна	1,170,356	1,033,375
Пари на девизни сметки во банки и во благајна	667	52
Пари на денарска наменска сметка во банка	64,327	47,479
Други парични средства-на играчи	297,168	-
Вкупно парични средства	1,532,518	1,080,906

АД ДРЖАВНА ЛОТАРИЈА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА Скопје
Консолидирани Финансиски Извештаи

17. ЗАПИШАН КАПИТАЛ

Сопственик	01.01.2021 број на акции	%	промена	31.12.2021 број на акции	%
Влада на Република Македонија	45,000	100.00%	-	45,000	100.0%
Вкупно	45,000	100%	-	45,000	100%

Капиталот на Друштвото е составен од 45.000 обични акции, со вредност од 100 евра по една акција. Во Централниот регистар на РМ капиталот на Друштвото е запишан во евра, а во сметководствената евиденција е впишан во денари во износ од 276.355.350,00 мкд.

ПРЕМИЈА НА ИЗДАДЕНИ АКЦИИ

Во 2013 година друштвото основа ново друштво - подружница, ДРЖАВНА ВИДЕО ЛОТАРИЈА ДОО - Скопје со учество од 51% . Како содружник, во новооснованото друштвото го пренесе правото на организирање видео игри на среќа и ексклузивното две годишно право на организирање интернет игри на среќа кое е проценето од овластен проценувач во вкупна вредност од 6.244.898,00 ЕВРА или 384.373.472,00 мкд, како вредност на сопствениот удел во новото друштво.

Во акционерската главнина на АД ДРЖАВНА ЛОТАРИЈА НА РС МАКЕДОНИЈА, право на организирање видео и интернет игри на среќа не е вреднувано, при основање на Друштвото. Дополнително, зголемената вредност на акционерскиот капитал се квалификува како премија на издадените акции.

18. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ ОБВРСКИ

	31.12.2021	во 000 МКД 31.12.2020
*Краткорочни обврски - фонд за игри	105,053	18,103
Краткорочни кредитни обврски	-	-
Останати краткорочни финансиски обврски	-	-
Вкупни краткорочни кредитни обврски	105,053	18,103

*Краткорочните финансиски обврски се однесуваат на фонд од нереализирани добивки во игрите на среќа од инстанти во тековна продажба.

АД ДРЖАВНА ЛОТАРИЈА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА Скопје
Консолидирани Финансиски Извештаи

19. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ СПРЕМА ДОБАВУВАЧИ

	31.12.2021	во 000 МКД 31.12.2020
Добавувачи во земјата	192,762	244,276
Добавувачи во странство	95,826	1,463
Добавувачи за нефактурирани стоки	-	-
Вкупни краткорочни обврски кон добавувачи	288,588	245,739

20. ОСТАНАТИ КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ

	31.12.2021	во 000 МКД 31.12.2020
Краткорочни обврски кон поврзани субј.	-	-
Примени аванси; Обврски за депозити	36,596	31,527
Обврски за нето плати и др. Обврски кон вработени	-	3,023
Обврски за даноци и придонеси на плати	-	6
Обврски за тековни даноци	74,983	13,279
Обврски за дивиденда	-	-
Останати обврски	25,415	22,707
Одложени трошоци	10,875	8,528
Вкупни други краткорочни обврски	147,869	79,070

21. ТРАНСАКЦИИ СО ПОВРЗАНИ СУБЈЕКТИ

ДРЖАВНА ВИДЕО ЛОТАРИЈА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА- КАСИНОС АУСТРИЈА ДОО Скопје*

	31.12.2021	во 000 МКД 31.12.2021
	побарувања	обврски
	360	371
	360	371

*ДРЖАВНА ЛОТАРИЈА НА МАКЕДОНИЈА поседува удел од 51% во ДРЖАВНА ВИДЕО ЛОТАРИЈА.

	31.12.2021	во 000 МКД 31.12.2020
Исплати на членови на Управен Одбор	929	694
Исплати на членови на Надзорен Одбор	841	655
	1,770	1,349

АД ДРЖАВНА ЛОТАРИЈА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА Скопје
Консолидирани Финансиски Извештаи

22. НЕИЗВЕСНИ ПОБАРУВАЊА И ОБВРСКИ

Друштвото до 31.12.2021 година има судски спорови како тужена страна во вкупен износ од 2.132.198,00 мкд. По тужбите Друштвото нема извршено резервирања за можните обврски.

23. ПОСЛЕДОВАТЕЛНИ НАСТАНИ

По датата на известување, 31 Декември, 2021 година во Друштвото нема настани кои би можеле да влијаат на приложените Финансиски извештаи.